



Записник од работниот состанок на Фондот за здравствено осигурување на Македонија со Здружението на приватни лекари на Македонија

Работниот состанок на Фондот за здравствено осигурување на Македонија и Здружението на приватни лекари на Македонија се одржа во Велес на ден 08.06.2011 година. Состанокот беше координиран од страна на Директорот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, М-р. Маја Парнарџиева Змејкова и М-р. Виолета Петровска, како и од страна на Претседателот на Здружението на приватни лекари на Македонија, Д-р. Лилија Чолакова Дервишова.

Целта на ваква транспарентна соработка помеѓу ФЗОМ и ЗПЛРМ, која се случува за прв пат во историјата на постоењето на овие две институции е подобрување на меѓусебната комуникација, брзо и ефикасно решавање на отворените прашања како и целосно подигнување на нивото на квалитет на здравствениот систем во РМ.

На оваа работна средба особено внимание беше посветено на следните теми:

- 1. Правилник за боледувања (во преговори со ФЗОМ, Лекарска Комора и ЗПЛРМ) иазработен е новиот правилник за критериуми за боледувања кој е усогласен и чека одобрување од УО на ФЗОМ.**

РОК- ЈУНИ

Правилникот е во завршна фаза.

Потребно е да се допрецизира, т.е. да се разгледаат уште еднаш следниве критериуми

- Издавање на боледување до 7 дена без задолжително постапување по пропишаните дијагностички критериуми - **Обврска на ФЗОМ**
- Во Законот за здравствено осигурување го регулира боледувањето за неѓа на член од потесно семејство. Боледувањето при неѓа на член од потесно семејство состојба дете – родител нема регулатива, се јавува потреба да се прецизираат критериуми за издлагање на ова боледување - **Обврска на ФЗОМ**
- За дијагноза Z35.9 дали е потребно Конзилијарно мислење или не – да се организира средба со Трудова инспекција, МТСП, МЗ, ФЗОМ, Здружение на гинеколози и Стопанска комора (итно) – **Обврска на ФЗОМ**



2. Проблеми кои се појавуваат со обврската за задолжително печатење на рецептите

РОК- ЈУНИ

- Ќе се направи **Упатство за печатени рецепти** и условите ќе бидат дефинирани во истото за тоа кога ќе може наместо принтан да се користи пишуван рецепт - **Обврска на ФЗОМ**
- Специјалистичките факсимили дали да се запишуваат на позадина на рецептите - **Обврска на ФЗОМ**
- Во каква форма ќе се печатат рецептите за опијати- **Обврска на ФЗОМ**
- Од средбите со Одржувачите договорена е можноста, покрај матичниот лекар до базите на податоците на осигурениците да има достапност и неговата замена, баркодот на избраниот матичен лекар ќе има можност да го чита и неговата замена, како и рачно да се внесуваат податоците за осигурениците доколку ги нема во базата на податоци на избраниот матичен лекар.
- ЗПЛРМ да достави до ФЗОМ список на селски пунктови
- Како се организирани селските амбуланти (пунктови) –допис до МЗ – **Обврска на ФЗОМ**
- Да се корегираат (апдејтираат) базите на податоци на ВЕБ на ФЗОМ за специјалистите кои имаат договор со ФЗОМ. – **Обврска на ФЗОМ**

3. Проблемот со Руралните амбуланти

РОК-ЈУНИ

- Со укинување на член. 7 од Правилникот за начин на плаќање во примарна стоматологија на ФЗОМ, укинато е и плаќањето на руралните стоматолози, со што автоматски е укината и руралноста во стоматологијата
- Критериуми за руралност. Во иднина да се направи споредба со Австрискиот и Хрватскиот систем за критериуми за руралност.
- Членот 7 од Правилникот за начин на плаќање на примарна здравствена заштита, за стимулирање на руралните амбуланти е укинат пред 2 години, но никогаш не бил ни спроведен. **Зошто било така да провери ФЗОМ?**



4. Дежурна служба. Здравствените домови да склучат договори со матичните лекари и дежурствата на матичните лекари да им се плаќаат.

РОК-ЈУНИ

Правата и обврските на ПЗУ и на Здравствените домови се дефинирани во договорите кои тие ги имаат случено со ФЗОМ.

За сите меѓусебни односи на двата правни субјекти (ПЗУ и Здравствен дом) треба да постои договор помеѓу нив.

- Во однос на дежурствата потребно е да се напомене дека согласно член 12 став 1 точка 18 од Договорот за извршување и плаќање на здравствени услуги во примарна здравствена заштита обврска на здравствената установа е да учествува во обезбедување на домашното лекување, итна медицинска помош со дежурство односно приправност во подрачјата каде што нема итна медицинска помош, како и породување и преглед на педијатар во подрачјата каде што истата не е организирана.
- Согласно член 22 став 3 врз основа на претходно склучен договор и надоместок за дежурство утврден од ФЗОМ, ЈЗУ на избраниот матичен лекар извршените здравствени услуги во став 2 на овој член му ги надоместува, врз основа на доставена фактура.
- Плаќањето се врши согласно Одлука за утврдување на цени за дежурство, остварена приправност и породување во породилиштата на здравствените домови бр. 02-4352/10 од 04.05.2007 година донесена од страна на Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седница одржана 04.05.2007 година. Во истата се утврдени шифри и називи на здравствени услуги за извршено ноќно дежурство, дежурство во недела/празник, остварена дневна и ноќна приправност и извршени породувања од избран гениколог во породилиштата на здравствените домови, како и цени за извршените услуги на лекар и сестра. – **ФЗОМ да провери за точна информација**
- Допис до ЈЗУ за правата и обврските на ПЗУ и ЈЗУ за да се надмине проблемот со дежурните служби.- **Обврска на ФЗОМ**
- Допис до ПС на ФЗОМ со насоки, чекори и обврски за да се надмине проблемот со дежурните служби.- **Обврска на ФЗОМ**

5. Специјалистичко- консултативни ординации кои имаат склучено договор со ФЗОМ, проблеми во врска со буџетот.



- Евентуалната едукација на лекарите која се одвива 2-3 месеци, создава празен простор на работа на Специјалистичко- консултативни ординации, како и проблем со тоа што се нарушува во буџетот по Вид и обем .
- ФЗОМ е запознаен со проблемот дека еден специјалист интернист на 140.000 популација има ист буџет со интернист на 10.000 популација и во иднина ќе се размисли за модифицирање на пристапот во одредување на буџетите.

6. Проблемите кои се појавија со лабораториските услуги.

РОК-ЈУНИ

- Во договорите од 01.04.2011год. уредено е дека во ПЗУ медицинска дејност може да обавува само тимот кој има склучено договор со ФЗОМ (нема можност лабораториите да земаат биомедицински материјал во ПЗУ)
- Во однос на можност и решенија за транспорт на биомедицински материјал ЗПЛРМ да се обрати до МЗ и Државен санитарен инспекторат - **Обврска на ФЗОМ да направи допис до МЗ и Државен санитарен инспекторат - ИТНО**
- Во однос на ЛУ1. ФЗОМ треба веднаш да направи **допис до лабораториите кои имаат склучено договор со ФЗОМ** во РМ дека упатите од матичните гинеколози се исти со упатите од матичните лекари . - **Обврска на ФЗОМ - ИТНО**

7. Проблемите за гинекологите, партиципација, ПАП тест, водење на бременост

- ПЗЗ нема наплата. Прегледот е бесплатен.
- 2.400денари е капитацијата за 48 месеци што на докторот ќе му биде исплатена за една пациентка, а трошокот за препорачано писмо е 75 денари само за една пациентка во две години. Формулацијата за планирање на целта е 25% од популацијата на осигурени жени за 1 година со неможност да се реализира истата цел на исти пациенти во наредната 1 година(ПАП тест).



- Водење на бременост, пакет на услуги и протоколи – за ова прашање ЗПЛРМ треба да побара од МЗ да се формира итерресорна комисија од МЗ, ЛК, ФЗОМ, ЗПЛРМ кој ќе работи на овој проблем.

8. Склучување на договор, Анекс во рок од 5 дена

- Прифатено е анексите да се изготвуваат во рок од 5 работни дена . Значи од денот на прием на барањето до денот на експедирање на анексот или известувањето за соодветна промена од страна на архивата на ФЗОМ не може да поминат повеќе од 5 работни дена. Горенаведениот рок се однесува само на оние барања кои се доставени со комплетна документација. Известувањата за комплетирање на документацијата треба да се изготват и испратат од здравствената установа истиот или најкасно еден ден по прием на барањето. Целокупната постапка од прием на барањето до испраќање до соодеветната подрачна служба не може да биде подолга од 10 работни дена. – **Обврска на ФЗОМ**

9. Проблеми што се појавија во врска со приватните ординации немаат склучено договор со ФЗОМ (непризнавање на рецепти, упати и боледувања)

- Боледувањата важат - според Законот за работни односи
- Упатите и рецептите се обрасци на ФЗОМ и доколку Здравствената установа нема договор со ФЗОМ нема ни можност ни да ги користи
- Специјалните болници Филип 2ри и Систина, одделите кои имаат склучено договор со ФЗОМ имаат, факсимили и можност да издаваат рецепти, упати и боледувања.

10. Скапите лекови да не бидат на товар на матичните лекари. Спреј - SYMBIKORT, SEREVENT, SERETIDE, SPIRIVA; Таблети - ARAVA, MIRAPEKSIN; Капсули - AVODART, URSOFALK

РОК-ЈУНИ

- Секторите во ФЗОМ за следниот УО на ФЗОМ, да проверат и елаборираат дали има потреба да се ревидира и менува листа Л од



договорите со матичните лекари. Од ЗПЛРМ веќе имаме добиено предлог листа со лекови кои треба да бидат разгледани, а потребно е добеме и предлог листа на лекови од ЛК

- Режим на препишување на лекови (Conkor 150 i/ili 110) - ЗПЛРМ потребно е достави предлог / барање за дополнување на индикацијата за лекот Bisoprolol (Conkor)
- Ревизија на Позитивна листа (проширување) - ЗПЛРМ потребно е достави допис до ФЗОМ со забелешки и предлози за корекции на Позитивна листа
- Специјалистите препорачуваат (пропишуваат) многу скапи лекови – допис до ЈЗУ- **Обврска на ФЗОМ**

11. Правилникот за права на осигурениците ќе го уреди упатувањето

- **Допис да се испрати до ЈЗУ Универзитетски клиника** дека е неопходно да го користат интерклиничкиот упат кога се работи за дополнителни услуги од друга ЗУ при иста дијагноза за еден болнички случај, како и кога се работи за трансфер на болнички случај од една на друга клиника. –**Обврска на ФЗОМ - ИТНО**
- **Допис да се испрати до ЈЗУ Универзитетски клиника** дека упатот трае 30дена , а не само во тековниот месец (пр. од 25.06- 30.06.2011) – **Обврска на ФЗОМ - ИТНО**

12. Пензионери – ЕЗК

- Во однос на пензионерите и ЕЗК, ЗПЛРМ генерално се согласија дека преку матичните лекари ќе ги дистрибуираат апликациите за ЕЗК до пензионерите, како и документите пополнети од пензионерите да ги вратат до ПС на ФЗОМ. Дистрибуирањето на картичките кога ќе бидат изготвени ќе остане да го изврши ФЗОМ. Дополнително ќе следи упатство, известување и објава од страна на ФЗОМ за спроведување на проектот Електронска здравствена картичка

13. Обуки во тек на Јуни:



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 055
Централа.: 02 3289-000
Факс: 02 3289 048
Е-пошта: info@fzo.org.mk

ФЗОМ ќе организира Обуки за лекови/рецепти, Обука за Правилникот за ортопедски помагала, Обука за Правилникот за БПО. Деталите за сите обуки ЗПЛРМ ќе ги добива редовно преку известувања, со цел посетеноста да биде на завидно ниво и достапна до сите заинтересирани страни.

Како заклучок на записникот мора да биде потенцирано дека сите присутни ја пофалија иницијативата за ваквата средба, се согласија за корисноста од овој начин на комуникација и истовремено изразија надеж дека ова ќе продолжи и ќе премине во редовна соработка меѓу ФЗОМ и ЗПЛРМ

Изработил
Луиза Јакимовска

Претседател на ЗПЛРМ
Д-р. Лилија Чолакова Дервишова

Директор
М-р. Маја Парнарџиева Змејкова

Директор
М-р. Виолета Петровска